



27 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 14

---

Број 14 Година XVI



---

СКОПЈЕ, јуни 2022



27 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 14

---

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), согласно со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“, Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Решението за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“-Општина Карпош, Скопје бр.11-5354/1 од 27.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5355/1  
Датум: 27.06.2022 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.



27 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 14

Број: 11-5354/1  
Датум: 27.06.2022 год.  
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 126 и член 127-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### РЕШЕНИЕ

за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „ПРОЛЕТ“ – Општина Карпош – Скопје

1. Со ова решение се утврдува престанок на мандатот на **ДИЈАНА СИМОНОВСКА** директор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ – Општина Карпош – Скопје, поради истек на времето за кое што е именувана заради остварување на право на старосна пензија, заклучно со **30.06.2022** година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРАВНА ПОУКА:** Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Доставено до:

- ЈУОДГ „Пролет“
- Именуваната
- Сектор за дејности од јавен интерес
- Архива



27 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 14

---

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), во согласност со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош, Скопје

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ Општина Карпош, Скопје бр.11-5354/2 од 27.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5355/2  
Датум: 27.06.2022 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.



27 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 14

Број: 11 -5354/2  
Датум: 27.06.2022 година  
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 126 и член 127-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### РЕШЕНИЕ

**за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „ПРОЛЕТ“ – Општина Карпош, Скопје**

1. Поради истекот на мандат на директорот на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ – Општина Карпош, Скопје, за вршител на должноста на директор од редот на вработените во Јавната установа општинска детска градинка „ Пролет “ – Општина Карпош, Скопје, **СЕ ИМЕНУВА** лицето **СОЊА ЈАНЧЕСКА**.

2. Функцијата вршител на должноста на директор **СОЊА ЈАНЧЕСКА** ќе ја врши до завршувањето на постапката за избор на директор во Јавната установа општинска детска градинка „ Пролет “ – Општина Карпош, Скопје, но не подолго од шест (6) месеца од денот на нејзиното именување, почнувајќи од **01.07.2022** година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Доставено до:

- ЈУОДГ „Пролет“
- Именуваната
- Сектор за јавни дејности од јавен интерес
- Архива



27 јуни 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 14

---

## СОДРЖИНА

1. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ – Општина Карпош – Скопје, со Решение за објавување и
2. Решение за именување вршител на должноста на директор Јавната установа општинска детска градинка „Пролет“ – Општина Карпош, Скопје, со Решение за објавување.

Издавач: Општина Карпош  
Уредува: Сектор за правни работи  
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2  
Тираж: 25 примероци